

20100540962

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 83 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.79/09), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанок на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст, социјално загрошено - станбено необезбедено (во натамошниот текст: корисник на парична помош за социјално домување).

Член 2

Правото на парична помош за социјално домување се остварува на начин што ќе овозможи :

- закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел;
- санација, адаптација и реконструкција на сопствен недвижен имот и
- надомест на трошоци за сместување во студентски дом.

Член 3

За остварување на правото на парична помош за социјално домување, потребно е лицето:

- претходно да остварило право на сместување во установа за социјална заштита или згрижувачко семејство;
- да се наоѓа во положба на социјална загрошеност и
- да е станбено необезбедено.

Член 4

За социјално загрошено лице при остварување на правото на парична помош за социјално домување, се смета лице:

- корисник на право на парична помош - лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, согласно со Законот за социјалната заштита и
- чии приходи по сите основи, како и приходите на неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејство, со кои тоа живее во заедница и за кои постои обврска за меѓусебно издржување согласно со Законот за семејството, се пониски од 5600 денари по член на семејство.

Како приходи не се смета паричниот надоместок за помош и нега од друго лице, детскиот додаток и посебниот додаток остварени согласно закон.

Висината на приходите од став 1 алинеја 2 се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година.

Член 5

Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник, се смета лице кое не поседува стан или друг недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетното дете и не користи стан под закуп во сопственост на Република Македонија.

Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник, се смета лице до правосилно завршување на оставинска постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно со закон.

Како станбено необезбедено лице нема да се смета лице кое:

- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете, во последните три години пред поднесување на барањето ;

- врз доброволна основа или на друг начин е прифатено од родител, близок сродник или од трето лице и со тоа го решило станбеното прашање и

- не покренало постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно со закон или во текот на постапката не се прифатил за наследник.

Член 6

Центарот за социјална работа, во решението со кое се одлучува за право на парична помош за социјално домување за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, при утврдување на висината на правото ги зема предвид следните износи:

- за семејство од два до четири члена до 4.000 денари за месечна закупнина;

- за семејство од пет и повеќе члена до 6000 денари за месечна закупнина и

- за семејство од пет и повеќе члена до 8.000 денари за месечна закупнина.

Центарот за социјална работа при утврдување на висината на право на парична помош за социјално домување за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, се раководи од просечната висини на закупнина на територијата од неговата месна надлежност и доставениот договор за закуп.

Висината на паричната помош за закупнина, се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година.

Член 7

Центарот за социјална работа, во решението од член 6 став 1 на овој правилник за корисник на право на парична помош на лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, ги вклучува и комуналните трошоци (електрична енергија, греење, вода и ѓубретарина) и тоа во висина за:

- семејство до 1.500 денари;

- семејство од два до четири члена до 2.000 денари и

- семејство од пет и повеќе члена до 2.500 денари.

Висината на паричната помош за комунални трошоци се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година.

Член 8

Центарот за социјална работа остварувањето на правото на парична помош за социјално домување со доделување на средства за санација, адаптација и реконструкција на руиниран и недоизграден станбен простор во сопственост на корисникот на правото на парична помош за социјално домување, го врши врз основа на предмер- пресметка

изготвена од стручно лице, за фактичките трошоци за неопходните градежни работи, кои треба да се изведат за создавање на основни услови за живеење.

Член 9

Корисник на парична помош за социјално домување, кој е на редовно школување и е сместен во студенски дом, правото на парична помош за социјално домување го остварува во висина на трошоците за сместувањето.

Член 10

За остварување на правото на паричен надоместок за социјално домување се поднесува барање за остварување на правото на домување до центарот за социјална работа. Кон барањето се приложуваат:

- доказ дека не користи стан под закуп во сопственост на Република Македонија;
- фотокопија од лична карта или друг документ за потврдување на државјанство на Република Македонија и постојано живеалиште;
- потврда од управата за јавни приходи за недвижен имот во местото на раѓање и живеење;
- изјава заверена кај нотар, дека не поседува стан или друг недвижен имот, односно дека не отуѓил ваков имот и дека на друг начин не може да го оствари правото на домување;
- доказ дека е поведена постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно со закон или дека во текот на постапката не се прифатил за наследник;
- документ за исплатена плата, пензија или друго редовно примање во последните три месеци;
- потврда за невработеност;
- извод од матична книга на родени и венчани;
- потврда за редовно школување;
- договор за сместување во студентски дом и
- договор за закуп.

Член 11

Центарот за социјална работа, врз основа на поднесеното барање со приложената документација ја утврдува фактичката состојба и одлучува за остварување на правото на паричен надоместок за социјално домување.

Член 12

Центарот за социјална работа надлежен според местото на живеење на лицето кое е станбено необезбедено, по поднесеното барање за остварување на правото на паричен надоместок за социјално домување одлучува по претходно прибавено мислење на стручен тим од Центарот за социјална работа кој претходно постапувал по предметот.

Член 13

Центарот за социјална работа, најмалку два пати годишно врши непосреден увид и утврдува дали корисникот на парична помош за социјално домување непрекинато го користи станот под закуп, согласно со поднесената документација.

Член 14

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите и начинот на остварување на правото на домување за лица без родители и

родителска грижа до 18 годишна возраст, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст, социјално загрозени-станбено необезбедени („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/06).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.10-2844/1
12 април 2010 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Џељал Бајрами, с.р.